

A complex network of nodes and lines in various colors (white, grey, blue, orange, green, yellow) is scattered across the blue background, resembling a molecular or digital network.

UE4SD ONLINE ПЛАТФОРМА ЗА РЕСУРСИ

Online платформа што
содржи ресурси од
најдобрите практики
од проектот UE4SD



UNIVERSITY EDUCATORS
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



Lifelong
Learning
Programme

ДОБРЕДОЈДОВТЕ НА ONLINE ПЛАТФОРМАТА ЗА РЕСУРСИ НА ПРОЕКТОТ UE4SD

WWW.PLATFORM.UE4SD.EU

Проектот UE4SD што се реализираше во периодот од 2013 до-2016 година беше финансиран од страна на Европската Комисија, со цел поддршка на професионалниот развој на универзитетските едукатори во образованието за одржлив развој (ESD).

Online платформата содржи ресурси од најдобрите практики од цела Европа, идентификувани и креирани во рамки на Проектот, како и материјали, алатки, линкови и проектни резултати во врска со професионалниот развој на полето на ESD.

СОДРЖИНИ НА ONLINE ПЛАТФОРМАТА

PURPOSE

Вовед во проектните цели, партнерство, процеси и клучни активности.

POLICY

Го скицира пејзажот на европски политики за ESD во високото образование

PRINCIPLES

Ги истражува принципите на ESD и професионалните компетенции во областа на ESD.

PRACTICES

Ги презентира најдобрите практики идентификувани и развиени во рамки на Проектот.

PATHWAYS

Ги разгледува импликациите за иднината на професионалниот развој во областа на ESD.

PUBLICATIONS

Обезбедува релевантни ресурси, литература и документи за Проектот.



UNIVERSITY EDUCATORS
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT



Lifelong
Learning
Programme

КОНЦЕПТ НА ПРОЕКТОТ UE4SD

Проектот UE4SD беше инспириран од потребата за универзитетски едукатори во сите области со цел развој на разбирањето на образованието за одржлив развој (ESD) и соодветна професионална практика.

Тој ја признава важноста на високото образование во подготовката на луѓето да одговорат на одржливоста низ трансформативно учење – и потребата од универзитетски едукатори кои ќе стекнат увид и искуство во ESD низ професионален развој.

Визијата на проектот UE4SD е да се развие мрежа на експерти со членови ширум Европа, за градење капацитети, споделување на наученото, генерирање идеи и стимулирање иновации за професионалните компетенции во областа на ESD.



UE4SD – КЛУЧНИ РЕЗУЛТАТИ

- Мрежа на стручни лица – конзорциум на UE4SD составен од експерти во областа на ESD ширум Европа
- Извештај за тековните состојби – мапирање на постојните практики и политики во Европа
- Публикација за водечки практики – презентирање на најдобри примери од областа на професионалниот развој во доменот на ESD
- Академија на UE4SD – резиденцијална обука за универзитетски тимови развиена во рамки на Проектот
- Online платформа – алатка за ресурси и материјали развиена во рамки на Проектот.

UE4SD – КЛУЧНИ ИНФОРМАЦИИ

- Партнерство: UE4SD вклучува 53 партнерски институции од 33 земји
- Директор: Професор Даниела Тилбури, Универзитет од Гибралтар
- Водечка институција: Универзитет од Глостершир, Велика Британија
- Финансиер: ЕК Програма за доживотно учење – академски мрежи Еразмус

UE4SD партнерство – Регионални центри

Универзитет од Глостершир (ВБ – центар Север)

Автономен универзитет од Мадрид (Шпанија – центар Југ)

Карлов универзитет од Прага (Чешка Република – центар Исток)

Универзитет Лојфана од Лунбург (Германија – центар Запад)

Дополнителни информации

Online платформа: <http://www.platform.ue4sd.eu>

Email на Проектот: ue4sd@glos.ac.uk

Интернет страна на Проектот: <http://www.ue4sd.eu>